

Разбирање на pemphigus vulgaris

Pemphigus vulgaris (PV) е ретка автоимуна состојба која може да биде животно-загрозувачка ако не се лекува. Предизвикува болни плускавци на кожата и мукозните мембрани.¹



~3 од 100.000

лица се зафатени на глобално ниво.²

~60 години

без нови третмански опции. Во моментот не постои лек.

Третманот главно се состои од долготрајна употреба на стероиди (познати како кортикостероиди), кои може да предизвикаат значајни несакани ефекти, вклучувајќи:¹



зголемен ризик за инфекција



слабење на коските




диабетес



уклуси на желудник

PV се јавува кога имунолошкиот систем создава антитела кои по грешка ги таргетираат здравите клетки на кожата и мукозните мембрани, создавајќи болни плускавци.¹

Кај PV, плускавците лесно пукаат оставајќи болни рани кои споро заздравуваат.^{1,3}



Плускавците најчесто се појавуваат на кожата и мукозните мембрани во устата. На кожата, најчесто зафатени места се:⁴

граден кош лице скалп раменици


Други мукозни мембрани кои можат да бидат зафатени се:^{1,5,6}

очни капаци нос грло гениталии

...и тоа може да води до....



Болна кожа која не заздравува предизвикувајќи голема болка



Зголемен ризик за појава на сериозни инфекции, вклучувајќи труење на крвта предизвикано од испуканата нездравена кожа, кое може да води до хоспитализација и загрозување на животот^{3,6}



Малнутриција предизвикана од плускавците во устата кои ја попречуваат исхраната; и **губиток на течности** предизвикана од нарушената бариера на кожата^{4,7}



Намален квалитет на живот, плускавците и болката влијаат врз работата и социјалниот живот креирајќи анксиозност и депресија⁴

Причината за PV е непозната и може да се појави кај лица со различна возраст или пол...



Лицата со медитеранско, средно источно, индиско и еврејско потекло имаат повисок ризик за појава на PV^{1,3,8}



Повеќето лица се дијагностицираат на возраст помеѓу 50-60 години, иако ова варира во светски рамки^{3,5}

Раната дијагноза и третман се клучни во намалување на влијанието на симптомите. За да дознаете повеќе, контактирајте го Вашиот лекар.

1. Healthline. Pemphigus Vulgaris. Достапно на: <http://www.healthline.com/health/pemphigus-vulgaris#Overview1>.
 2. Skin Support. British Association of Dermatologists. Pemphigus Vulgaris. Достапно на: <http://skinsupport.org.uk/conditions-details/pemphigus-vulgaris>.
 3. Medscape. Pemphigus Vulgaris. Достапно на: <http://emedicine.medscape.com/article/1064187-overview>.
 4. National Institute for Health Research. Rituximab for Pemphigus vulgaris. Достапно на: <http://www.io.nhr.ac.uk/wp-content/uploads/2018/03/11097-Rituximab-for-Pemphigus-vulgaris-V1.0-MAR2018-NON-CONF.pdf>.
 5. NHS. Pemphigus vulgaris. Достапно на: <http://www.nhs.uk/conditions/pemphigus-vulgaris/Pages/Definition.aspx>.
 6. Mayo Clinic. Pemphigus. Достапно на: <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pemphigus/symptoms-causes/syc-20350404>.
 7. Patient. Pemphigus vulgaris. Достапно на: <https://patient.info/health/bullous-pemphigoid-leaflet/pemphigus-vulgaris>.
 8. International Pemphigus & Pemphigoid Foundation. All about Pemphigus. Достапно на: <http://www.pemphigus.org/living-with-pemphigus-pemphigoid/all-about-pemphigus-patient-edition/>.